

ГРАД СКОПЈЕ

Согласно Програмата за субвенционирање на граѓаните за набавка на посовремени уреди за затоплување за 2019 година („Службен гласник на Град Скопје“ бр.2/19), Градот Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање на граѓаните за набавка на посовремени уреди за затоплување инвертер клима уред за 2019 година

1. Опис на Јавниот повик

- 1.1. Градот Скопје, со цел да ги стимулира жителите на град Скопје (домаќинствата) за примена на посовремени уреди за затоплување на своите домови, кои се поекономични, енергетски поефикасни и еколошки прифатливи за околината, на жителите кои имаат купено посовремен уред за затоплување - инвертер клима уред во 2019 година ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на уредот во висина од 50%, но не повеќе од 15.000,00 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство.
- 1.2. Јавниот повик ќе трае заклучно со 30 ноември 2019 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв.
- 1.3. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за оваа намена, Градот Скопје ќе ја информира јавноста на својата веб страна дека Јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен.
- 1.4. Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден прв услужен“.

2. Право на учество на Јавниот повик:

- 2.1 Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на градот Скопје (во општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај) кои имаат купено инвертер клима уред за затоплување на своето домаќинство (станбен објект) во период од 01.01. до 30.11.2019 година и ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците.
- 2.2 На Јавниот повик немаат право на учество жителите (домаќинствата) кои имаат станбен објект со приклучок на градско централно греење без оглед на тоа дали го користат, кои имаат можност за приклучување кон системот за централно греење како и жителите (домаќинствата) кои имаат станбен објект во фаза на градба и не живеат во истиот.

3. Услови што треба да ги исполни барателот:

- 3.1. Барателот треба да ги исполни следните услови:
 - да има живеалиште на подрачјето на град Скопје (општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел, Сарај),
 - да нема искористено субвенции за затоплување на своето домаќинство (станбен објект) од Градот Скопје,
 - до поднесување на барањето да е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут,
 - набавениот уред да биде купен во 2019-та година, се до завршување на Јавниот повик и истиот да биде инсталиран на адресата на живеење наведена во личната карта на барателот,
 - станбениот објект да не е во фаза на градба и во него барателот да живее,
 - да нема приклучок на градско централно греење во станбениот објект каде што ќе биде инсталиран уредот, без оглед на тоа дали го користи,
 - да нема можност за приклучок на системот за централно греење и

- да има платено (пријавено) данок на имот за станбениот објект каде што ќе биде инсталиран уредот, заклучно со 2018 година.
- За барателите кои имаат нов станбен објект, а немаат никакво греење и немаат приклучок на градско централно греење, не важат условите од точка 3, подточка 3.1 алинеја 3.

Напомена: Барателот мора да ги исполнува сите горенаведени услови за неговото барање да биде усвоено. Во спротивно Комисијата доставува предлог до градоначалникот на Град Скопје за неусвојување на барањето. Исплатата на средствата ќе се изврши по завршување на претстојните претседателски избори.

4. Начин на пријавување на Јавниот повик

- 4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите се исполнети, барателот до Град Скопје треба да достави:
 - барање за надоместок (Барањето може да се подигне во архивата на Град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата на Градот: www.skopje.gov.mk),
 - фотокопија од важечка лична карта, како доказ дека е жител на град Скопје,
 - фотокопија од број на поднесено барање до архивата на Град Скопје за издавање потврда за платен данок на имот за станбениот објект каде што ќе биде инсталиран уредот заклучно со 2018 година,
 - фотографија од печката на дрва, јаглен, нафта или мазут која ја користи,
 - фотокопија од трансакциска сметка,
 - доказ во оригинал дека е извршено купување во 2019 година и тоа со фискална сметка или фактура со извод од деловна банка за извршена уплата.
- 4.2. Барателите кои имаат нов станбен објект, а немаат никакво греење и немаат приклучок на градско централно греење не треба да ја достават документацијата од точка 4
- 4.3. Барателот треба да го достави барањето и документацијата во прилог во затворен плик до „ Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓаните за набавка на посовремен уред за затоплување за 2019 година “ во архивата на Град Скопје, на адреса бул.Илинден бр.82, секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот.
- 4.4. На пликот треба да е наведено: „Јавен повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на посовремени уреди за затоплување ивертер клима уред за 2019 година “.
- 4.5. Архивата на Град Скопје примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

5. Начин на спроведување на јавниот повик

- 5.1. Градоначалникот на Град Скопје формира Комисија за спроведување на Јавниот повик која ќе ја спроведе постапката во две фази:
 - во првата фаза ќе ги разгледа пристигнатите барања и документацијата дадена во прилог со цел да утврди дали истите се уредни и комплетни и
 - во втората фаза ќе изврши теренски увид кај сите баратели кои имаат доставено уредна и комплетна документација за да утврди дека ги исполниле условите од овој Јавен повик, а особено дека купената инвертер клима е инсталирана во живеалиштето според личната карта на барателот, дека нема приклучок на градско централно греење во станбениот објект каде што е инсталиран уредот, дека нема можност за приклучок на централно греење, дека станбениот објект не е во фаза на градба и во него барателот живее и дека барателот до поднесување на барањето да е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут

- 5.2. Барателот е должен да и овозможи пристап на Комисијата до станбениот објект и просторијата во која е инсталирана набавениот инвертер клима уредот.
- 5.3. За пристигнатите и обработени барања од точка 5.1 алинеја 1, ќе се води листа со следните податоци:
- име, презиме и адреса,
 - датум и час на пристигнатата пријава на Јавниот повик,
 - износ на надоместокот за барателот и износ на персоналниот данок на доход.
- 5.4. Исплатата на одобрените средства ќе се врши sukcesивно, според редот на пристигнати барања по принципот „прв дојден прв услужен“, по претходно донесени решенија за усвојување на барањата од страна на градоначалникот на Град Скопје и по завршување на претседателските избори.
- 5.5. По завршување на целокупната постапка барателот треба да овозможи пристап на Комисија до станбениот објект и просторија во која е инсталиран уредот и во наредните 2 години, а по завршување на Јавниот повик.

6. Начин на остварување на правото на надоместок

- 6.1 Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата носи решение за усвојување на барањето за барателите кои ги исполниле условите од овој Јавен повик, а во случај на неусвојување на барањето на предлог на Комисијата, Градоначалникот на Град Скопје дава писмено известување за неусвојувањето.
- 6.2 Комисијата ги известува барателите во рок од 7 дена од денот на поднесување на барањето доколку немаат уредна и комплетна документација и им ја враќа истата во прилог на известувањето.